



H2020 project

TOWARD MARKET-BASED SKILLS
FOR SUSTAINABLE ENERGY EFFICIENT
CONSTRUCTION - TRAINEE

COS-



НАЈАВА

за отпочнување на Пилот обуки за проектирање и
инсталирање на сончеви термални колекторски и
фотоволтаични системи
за работници и инженери



Проектниот тим на проектот ТРАИНЕЕ со задоволство го најавува **почетокот на обуките за проектирање и инсталирање на сончеви термални и фотоволтаични системи.**

Обуките се организирани од Факултетот за електротехника и информациски технологии при УКИМ, а ќе се реализираат во рамките на Центарот за менаџирање на знаење и вештини во периодот **од 17-ти јуни 2019 до 2 јули 2019**. Подетални информации за распоредот на часовите во текот на обуките ќе бидат споделени на воведното предавање за време на **Официјалното отпочнување на обуките** што ќе се одржи во Стопанската комора на Македонија на 17ти јуни 2019 во 12,00 часот.

Програмата според која ќе се реализираат обуките е **организирана во два модули:**

Модул 1: Проектирање и инсталирање на сончеви термални колекторски системи, на две нивоа—за работници (инсталатери) и инженери (проектанти)

Модул 2: Проектирање и инсталирање на фотоволтаични системи, на две нивоа—за работници (инсталатери) и инженери (проектанти)

Содржината на програмата за обука вклучува детален преглед на актуелните познавања во областа која е предмет со конкретната обука, со опфаќање на актуелните материјали и техники за нивно инкорпорирање, основи на проектирањето, правилното инсталирање и одржување на сончеви колекторски и фотоволтаични системи, елементи од теоретски основи на процесите, карактеристики на компонентите и на системите и нивно димензионирање, како и еколошките аспекти, а обезбедува и соодветно запознавање со европските стандарди, техниките за мерење на енергетските заштеди, како и постапки за заштита при работа.

ВОВЕДНО ПРЕДАВАЊЕ

На Пилот обуките за проектирање и инсталирање на сончеви термални колекторски и фотоволтаични системи


Датум: 17-ти јуни 2019 (Понеделник)

Време: 12:00 часот

Место: Стопанска комора на Македонија, Димитрие Чуповски 13, Скопје

Опис на пилот обуките

Пилот обуките ќе се реализираат во рамките на проектот „Пазарно ориентираните вештини за одржливо енергетски ефикасно градење“- ТРАИНЕЕ <http://trainee-mk.eu/>, со цел да се проверат во пракса развиените програми за обука и тренинг материјалите. Програмите за обука се развиени во контекст на барањата на ревидираната европска Директива за промовирање на користењето на енергија од обновливи извори Directive 2018/2001/EU. Вкупното траење на обуките е 80 часови настава, организирани така што 30% од часовите се наменети за теоретска настава, 60% од часовите се организирани како практична и теренска настава и 10% за евалуација на знаењето, што ќе резултира со стекнување на сертификат со важност во рамките на проектот. Обуките ќе се реализираат на македонски јазик. Структурата на обуките според изборот на модул е објаснета на сликата подолу.



Кој

може да се пријави на обуките?

На обуките може да се пријават кандидати според следните предуслови:

- **За Прво ниво (инсталатери):** три и четиригодишно средно стручно образование од техничките струки (електричари, механичари, градежни техничари и сл.) или работно искуство и/или обука за водоводџија, електричар, кровопокривач или слично со поседување на соодветни вештини
- **За Второ ниво (проектанти):** високо образование на техничките факултети со најмалку 180 ЕКТС (електроинженер, машински инженер, градежен инженер и сл.)

Како да се пријавите за обука?

Пријавувањето за обуките се прави најдоцна до **7ми јуни 2019**, со пополнување на он-лајн формуларот за аплицирање достапен на линкот: <https://bit.ly/2lfBRBF>

*Бројот на кандидати кои ќе бидат опфатени со обуките во рамките на проектот е ограничен. Проектниот тим по потреба ќе направи селекција на пријавените кандидати. Секој од пријавените кандидати ќе добие повратен одговор за статусот на пријавата.